

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 106

27 мај 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1307. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	4	1311. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје.....	6
1308. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на друг вид минерална сировина – дијабаз на Друштвото за производство, трговија и транспорт МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот „Гроот“, Општина Велес.....	5	1312. Одлука за давање согласност за пренос на концесија за експлоатација на минералната сировина – варовник на локалитетот „Пасивер“, Општина Чучер Сандево од Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО експорт - импорт Скопје на Друштвото за трговија и услуги ПРОМЕТ СТЕЕЛ ХОЛДИНГ ДОО Скопје.....	7
1309. Одлука за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Друштвото за градежништво, инженеринг промет и услуги МИЉА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје на локалитетот Орман, Општина Гази Баба....	5	1313. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	7
1310. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје.....	6		

	Стр.		Стр.
1314. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Тркање за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Тркање, Општина Кочани.....	7	1325. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Црн Дрим 2“.....	13
1315. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.....	10	1326. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовното подрачје „Дојранско Езеро“.....	13
1316. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Боговиње - вон г.р., Општина Боговиње.....	10	1327. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Дојранско Езеро“.....	14
1317. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	10	1328. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Корешница, Општина Демир Капија.....	14
1318. Одлука за давање согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	11	1329. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Вардар 2 - Тетовски“.....	15
1319. Одлука за проширување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на локалитетот „Самарница“ Општина Прилеп на Друштво за производство, услуги и трговија Волостоне ДОО Скопје.....	11	1330. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Вардар 5 – Неготински“.....	15
1320. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Црна Река 1 - Демирхисарски“.....	12	1331. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Вардар 6 – Демир Каписки“.....	16
1321. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Охридски Слив“.....	12	1332. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Црна Река 1 – Демирхисарски“.....	17
1322. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.....	12	1333. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Црна Река 4 – Мариовски“.....	17
1323. Одлука за поништување на постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Злетовска Река“.....	12	1334. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Брегалница - Делчевски“.....	18
1324. Одлука за избор на најповолна понуда за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Треска 1 - Кичевски“.....	13	1335. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Злетовска Река“.....	19
		1336. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Охридски слив“.....	19
		1337. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Струмица 1“.....	20

	Стр.		Стр.
1338. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ре-вир „Струмица 2“.....	21	1352. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска до-кументација за изградба на објекти со класа на намена Д-4 меморијален простор (православни гро-бишта) КО Брвеница вон град, Општина Брвеница.....	28
1339. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-на „Акумулација Матка“.....	21	1353. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска до-кументација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка) КО Белица, Општина Македонски Брод.....	28
1340. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-на „Акумулација Калиманци“.....	22	1354. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска до-кументација за изградба на објект со намена Г2-лесна и загадувачка индустрија (рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка) КО Белица, Општина Македонски Брод.....	29
1341. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-на „Акумулација Младост“.....	23	1355. Одлука за изменување на Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на план-ските региони во 2019 година.....	29
1342. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3“.....	23	1356. Одлука за распоредување на наба-вената противпожарна опрема на општините.....	34
1343. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-на „Акумулација Турија“.....	24	1357. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Берово.....	34
1344. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-на „Акумулација Ратев“.....	25	1358. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Државен комунален инспекторат.....	34
1345. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-на „Акумулација Шпилје“.....	25	1359. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Посебното Основно Училиште за ученици со посебни воспитно-образовни потреби „Св. Климент Охридски“ - Ново Село.....	34
1346. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зо-на „Крушевска“.....	26	1360. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Радовиш.....	35
1347. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“.....	27	1361. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Демир Хисар.....	35
1348. Одлука за давање согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“.....	27	1362. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Крива Паланка.....	36
1349. Одлука за продажба на движни ствари.....	27	1363. Одлука за престанок и давање на трајно користење на движна ствар на Општина Маврово и Ростуше.....	36
1350. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје.....	28	1364. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на хотелско-туристички објекти, туризам, спорт и рекреација локалитет Негорски Бањи КО Негорци, Општина Гевгелија.....	36
1351. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници – Скопје.....	28		

	Стр.		Стр.
1365. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за транспорт и врски.....	37	1372. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	39
1366. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за внатрешни работи.....	37	1373. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година.....	39
1367. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Министерството за транспорт и врски – Управа за сигурност во железничкиот систем.....	37	1374. Решение од Комисија за хартии од вредност на Република Северна Македонија.....	40
1368. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија.....	38	1375. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	42
1369. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за управување со одземен имот.....	38	1376. Одлука за распишување на Јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz.....	42
1370. Одлука за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија.....	38	1377. Одлука од Агенција за електронски комуникации.....	45
1371. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална Урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.....	39	1378. Одлука за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт... Огласен дел.....	46 1-80

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1307.

Врз основа на член 47, став (6) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директните плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.29/19) во членот 2 став (2) во табелата по подмерката 1.8. се додава нова подмерка 1.8-а која гласи:

1.8-а	Директни плаќања за произведено и предадено јаболко од реколтата 2018 година во регистрирани откупувачи	-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат остварено производство на јаболко од реколтата 2018 година за количините кои се предадени кај регистриран откупувач во период од 12 октомври 2018 година до 25 јуни 2019 година. - Висината на финансиска поддршка за количините кои ги предаде кај регистриран откупувач и регистриран преработувачки капацитет за овошје директно или преку еден регистриран откупувач во период од 12 октомври 2018 година до 25 декември 2018 година, а за кои немаат добиена финансиска поддршка за предадените количини по цена не повисока од 5 денари по килограм изнесува 3 денари по килограм. - Висината на финансиска поддршка за количините кои се предадени во период од 26 декември 2018 година до 25 јуни 2019 година по цена не повисока од 5 денари по килограм изнесува 3 денари по килограм.
-------	---	---

Во ставот (3) во табелата во подмерката 2.15. во алинеја 1 зборот „октомври“, се заменува со зборот „мај“.

Алинејата 2 се менува и гласи:

„- Висината на директните плаќања за заклани амортизирани несилки за периодот од 1 октомври 2018 година до 30 април 2019 година изнесува 125 денари по несилка, а висината на директните плаќања за заклани амортизирани несилки во периодот од 1 мај до 30 септември 2018 година за кои што е исплатена финансиска поддршка за внесена несилка во капацитет за производство за јајца во периодот од 1 февруари до 30 септември 2017 година изнесува 25 денари по несилка.“.

Во ставот (4) точка 1) алинејата 1 зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13. и 2.17.“ се заменуваат со зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16. и 2.17.“.

Во алинејата 5 зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13. и 2.17.“ се заменуваат со зборовите „2.1., 2.4. 2.6., 2.7., 2.9., 2.11., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16. и 2.17.“.

Член 2

Во членот 4 во точката (1) зборовите „31 мај“ се заменуваат со зборовите „30 јуни“.

Во точката 3 зборовите „1.7. и 1.9.“ се заменуваат со зборовите „1.7., 1.8-а и 1.9.“.

Во точката 4 во алинејата 1 по зборовите „16 мај 2019 година“ се додаваат зборовите „како и до 30 јуни 2019 година“, а зборовите „1 октомври“ се заменуваат со зборовите „1 мај“.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3896/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1308.

Врз основа на член 42, став (16), а во врска со член 44 став (3) и став (4) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ДРУГ ВИД МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ДИЈАБАЗ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И ТРАНСПОРТ МИСА-МГ ДООЕЛ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРООТ“, ОПШТИНА ВЕЛЕС

1. На Друштвото за производство, трговија и транспорт МИСА-МГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се доделува концесија за експлоатација на друг вид минерална сировина – дијабаз на локалитетот „Гроот“, Општина Велес, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7561800	4622200
T-2	7561800	4623200
T-3	7562250	4623200
T-4	7562625	4623000
T-5	7562625	4622200

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.787500 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе изнесува до истекот на времетраењето на доделената концесија согласно Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина- ни-

кел на локалитетот „Гроот“, Општина Велес бр.24-5688/1 од 13.11.2014 година и Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина- варовник на локалитетот „Гроот“, Општина Велес бр.24-5672/1 од 13.11.2014 година, заклучно со 2.2.2027 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-211/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1309.

Врз основа на член 43, став (14) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО, ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОМЕТ И УСЛУГИ МИЉА ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ОРМАН, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

1. На Друштвото за градежништво инженеринг промет и услуги МИЉА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје се доделува концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на локалитетот Орман, Општина Гази Баба, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7547424	4645207
T-2	7547453	4645136
T-3	7547326	4645087
T-4	7547262	4645067
T-5	7547196	4645051
T-6	7547135	4645032
T-7	7547113	4645026
T-8	7547119	4645052
T-9	7547120	4645093
T-10	7547126	4645137
T-11	7547125	4645150
T-12	7547136	4645152
T-13	7547159	4645145

T-14	7547183	4645133
T-15	7547194	4645129
T-16	7547212	4645129
T-17	7547254	4645141
T-18	7547275	4645147
T-19	7547302	4645158
T-20	7547359	4645179
T-21	7547404	4645200

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0,026863 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 10 (десет) години.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-312/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1310.

Врз основа на член 15, став (5) и член 71, став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска со член 135 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско Друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје на ул. „11 Октомври“ бр.9 за градежното земјиште кое преставува ГП.8.02 во вкупна површина од 49 м2 и тоа

дел од КП 3516/1 КО - Пехчево, запишано во Имотен лист бр.2811, согласно Извод од Урбанистички план вон населено место - Туристички локалитет Равна Река Пехчево, донесена со бр.1105-1725/5 од 19.11.2015 година, плански период 2010-2025 година, одобрен со Одлука на Советот на Општина Пехчево бр.07-1426/1 од 6.9.2013 година, за изградба на електроенергетски објект - Трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-702/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1311.

Врз основа на член 15, став (5) и член 71, став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13, 44/15, 193/15, 226/15 и 30/16), а во врска со член 135 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско Друштво за дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје на ул.11 Октомври бр.9, за градежното земјиште кое преставува ГП.9.12 во вкупна површина од 49м2 и тоа дел од КП.3454/4 со површина од 16м2, дел од КП бр.4062/1 со површина од 16м2 КО-Пехчево, како и дел од КП бр.1754/37 со површина од 17м2 КО- Пехчево, запишани во Имотен лист бр.2811, согласно Извод од УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО-Туристички локалитет Равна Река Пехчево донесена со број 1105-1725/6 од 19.11.2015 година, плански период 2010-2025 година, одобрен со Одлука на Советот на Општина Пехчево бр.07-1426/1 од 6.9.2013 година, за изградба електроенергетски објект-Трафостаница.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-703/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1312.

Врз основа на член 47, став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПАСИВЕР“, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО ОД ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЕУРО АКТИВА ДОО ЕКСПОРТ - ИМПОРТ СКОПЈЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ПРОМЕТ СТЕЕЛ ХОЛДИНГ ДОО СКОПЈЕ

1. Со оваа одлука се дава согласност за пренос на концесијата за експлоатација на минералната сировина – варовник на локалитетот „Пасивер“, општина Чучер Сандево од Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО экспорт - импорт Скопје на Друштвото за трговија и услуги ПРОМЕТ СТЕЕЛ ХОЛДИНГ ДОО Скопје, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина - варовник на локалитетот „Пасивер“, Општина Чучер Сандево бр.24-7494/1 од 11.12.2015 година.

2. Концесијата од точка 1 од оваа одлука се пренесува на Друштвото за трговија и услуги ПРОМЕТ СТЕЕЛ ХОЛДИНГ ДОО Скопје, до рокот до кога е склучен Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - варовник на локалитетот „Пасивер“, општина Чучер Сандево бр.24-7494/1 од 11.12.2015 година и под исти услови под кои е доделена со Договорот за концесија на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРО АКТИВА ДОО экспорт - импорт Скопје, освен во однос на висината и критериумите за определување на надоместокот за концесии за експлоатација на минерални сировини, кои ќе се утврдат врз основа на Тарифникот за утврдување на висината на надоместоките за издавање на дозволи за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

3. Како почеток на користење на пренесената концесија од точка 1 од оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за пренос на концесијата.

4. Надоместокот за давање на согласноста за пренос на концесијата во износ од 588.099,00 денари имателот на концесијата по извршениот пренос е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Во име на Владата на Република Северна Македонија, договорот од точка 3 на оваа одлука ќе го потпише министерот за економија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-847/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1313.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со ИЗ ЕЛДЕЈ – Соња Јакимовска с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр.1058 -дел, место викано Узун мера, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 48780 м2 запишана на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува за период од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-994/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1314.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ТРКАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, Б-КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА, Е-ИНФРАСТРУКТУРА КО ТРКАЊЕ, ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Тркање за изградба на објекти со намена А-домување, Б-комерцијални и деловни намени, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација, Е-инфраструктура КО Тркање, Општина Кочани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 120530м2, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
6220	Тркање	М. Јорданов	нива	4
6642	Тркање	Село	нива	2
6660	Тркање	Село	нива	2
6659	Тркање	М.Стојчев	овоштарник	1
474	Тркање	Средни рид	лозје	5
475	Тркање	Стари лозја	нива	7
6218	Тркање	М.Јорданов	нива	4
1133	Тркање	Глоговец	лозје	2
1134	Тркање	Глоговец	нива	3
6644/1	Тркање	Село	нива	2
6643/1	Тркање	Село	нива	2
6408	Тркање	Село	нива	2
476	Тркање	Стари лозја	нива	7
6612	Тркање	Г. Делчев	нива	2
6407	Тркање	Село	нива	2
6661	Тркање	Село	нива	2
6143	Тркање	Т.димитров	нива	6
6613	Тркање	Г.Делчев	нива	2
670	Тркање	Будушев брест	нива	6
5854	Тркање	Тркањска река	нива	6
6654	Тркање	Село	нива	2
5860	Тркање	Б. Димитров	лозје	5
5984	Тркање	А. Митрев	нива	6
386	Тркање	Село	пасиште	4
607	Тркање	Будушев брест	пасиште	4
5976/1	Тркање	Н.зафиров	нива	7
5862	Тркање	Б. Димитров	нива	7
5865	Тркање	Б. Димитров	нива	
5975	Тркање	Н. Зафиров	нива	6
672	Тркање	Будушев брест	нива	6
6328/2	Тркање	Е.Кардељ	овоштарник	2
6328/1	Тркање	Е.Кардељ	овоштарник	2
6316/2	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
5998	Тркање	Полски пат	нива	4
680	Тркање	Будушев брест	нива	7
6316/1	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
665	Тркање	Будушев брест	нива	7
666	Тркање	Будушев брест	нива	7
675	Тркање	Будушев брест	нива	6
6326	Тркање	Е.кардељ	нива	2
678	Тркање	Будушов брест	нива	6
669/2	Тркање	Будушев брест	нива	6
669/1	Тркање	Будушев брест	нива	6
674	Тркање	Будушев брест	нива	6
679	Тркање	Будушев брест	нива	6
668	Тркање	Будушев брест	нива	6
667	Тркање	Будушев брест	нива	6
6327	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
6339	Тркање	Е.Кардељ	нива	1
6487	Тркање	Село	нива	1
6492/3	Тркање	Е.Кардељ	нива	1
6616	Тркање	Е.Кардељ	нива	
6324	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
6319	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
6320	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
6715/2	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
6317	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
664 - дел	Тркање	Б.брест	нива	6
6318/3	Тркање	Е.кардељ	нива	1
6488/2	Тркање	Село	нива	1
6323/1	Тркање	Е.Кардељ	нива	1
6323/2	Тркање	Е.Кардељ	нива	1
6338	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
6492/2	Тркање	Село	нива	1
6325/1	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
6318/2	Тркање	Е.Кардељ	нива	1
6318/1	Тркање	Е.Кардељ	нива	1
6325/3	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
6494	Тркање	Село	нива	1
6478	Тркање	Село	нива	1
6493	Тркање	Село	нива	1
6479	Тркање	Село	нива	1
6469	Тркање	Село	нива	1

6490	Тркање	Село	нива	1
6492/1	Тркање	Село	нива	1
6489/1	Тркање	Село	нива	1
6491	Тркање	Село	нива	1
6498	Тркање	Село	нива	1
6482/2	Тркање	Село	нива	1
6483	Тркање	Село	нива	1
6482/1	Тркање	Село	нива	1
6488/1	Тркање	Село	нива	1
6481	Тркање	Село	нива	1
6480	Тркање	Село	нива	1
6492/4	Тркање	Село	нива	1
6492/3	Тркање	Село	нива	1
6475	Тркање	Село	нива	1
6473	Тркање	Село	нива	1
1655/2	Тркање	Горни друм	нива	1
1656	Тркање	Горни друм	нива	1
6472	Тркање	Село	нива	1
1657	Тркање	Горни друм	нива	3
6560	Тркање	Село	нива	1
6495	Тркање	Село	нива	1
6469	Тркање	Село	нива	1
6557/1	Тркање	Е.Кардељ	нива	2
6471	Тркање	Село	нива	1
6616	Тркање	Г.Делчев	овоштарник	1
6617	Тркање	Г.Делчев	овоштарник	1
6470	Тркање	Село	нива	1
6497	Тркање	Село	нива	1
6561	Тркање	Село	нива	1
6496	Тркање	Село	нива	1
1655/1	Тркање	Горни друм	нива	1
6557/2	Тркање	Село	нива	2
1 дел	Тркање	Голокос	пасиште	5
6217	Тркање	М.Јорданов	пасиште	4
6216	Тркање	М.Јорданов	нива	5
5839/1	Тркање	Тркањска река	пасишта	5
5770/6	Тркање	Борис Димитров	пасишта	7
673	Тркање	Будушев брест	нива	6
676	Тркање	Будушев	нива	6
6321	Тркање	Е.Кардељ	лозје	1
6474	Тркање	Село	нива	1
6485	Тркање	Село	нива	1
6484	Тркање	Село	нива	1
677	Тркање	Будушев брест	нива	6
671	Тркање	Будушев брест	нива	6
5976/2	Тркање	Н. Зафиров	нива	4
5967/2	Тркање	Н. Митев	нива	
485	Тркање	Стари лозја	нива	5
478	Тркање	Стари лозја	нива	7
6655	Тркање	Село	нива	2
6643/1	Тркање	Село	нива	2
6603/3	Тркање	Г. Делчев	нива	2
6604	Тркање	Г. Делчев	нива	2
6139	Тркање	Т. Димитров	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			797200 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1003/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1315.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г4-СТОВАРИШТА КО ГЛУВО БРАЗДА, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г4-стоваришта КО Глуво Бразда, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1721	Глуво Бразда	Чар	ливада	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5171м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1006/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1316.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО БОГОВИЊЕ - ВОН Г.Р., ОПШТИНА БОГОВИЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Боговиње- вон г.р., Општина Боговиње.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
586/3	Боговиње вон-г.р.	Тевоја матерјал кут	Нива	3
587/2	Боговиње вон-г.р.	Тевоја матерјал кут	Нива	3
595/1	Боговиње вон-г.р.	Тевоја матерјал кут	Нива	3
595/2	Боговиње вон-г.р.	Тевоја матерјал кут	Нива	3
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				4122м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1009/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1317.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Влатко Николов ул. Ангел Трајчев бр.55 Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 96633м² кое се наоѓа на КП бр.6864/1-дел, место викано Канда, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 79206м² запишана на Имотен лист бр.3437 за КО Свети Николе вон град и

КП бр.6864/2-дел, место викано Канда, катастарска култура нива, катастарска класа 4, со површина од 17427м² запишана на Имотен лист бр.3331 за КО Свети Николе вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1071/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1318.

Врз основа на член 39, став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со Индивидуалниот земјоделец КРИСТАЛ ВАЛ – Валентина Спасова с.Мустафино Свети Николе за земјоделско земјиште со вкупна површина од 49003м² кое се наоѓа на КП бр.1066, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 4915м², КП бр.1062, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 9612м², КП бр.1061, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 20165м², КП бр.1060, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 9802м², КП бр.1067-дел, место викано Крушка, катастарска култура нива, катастарска класа 2, со површина од 335м² запишани на Имотен лист бр.600 за КО Мустафино вон град и КП бр.1332, место викано Долни свиркор, катастарска култура нива, катастарска класа 3, со површина од 4374м² запишана на Имотен лист бр.29 за КО Мустафино вон град.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1161/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1319.

Врз основа на член 20, став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САМАРНИЦА“ ОПШТИНА ПРИЛЕП НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ВОЛОСТОНЕ ДОО СКОПЈЕ

Член 1

1. На Друштвото за производство, услуги и трговија Волостоне ДОО Скопје му се проширува концесијата за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на локалитетот „Самарница“, Општина Прилеп, со површина на простор за проширување на концесија за детални геолошки истражувања дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7550000	4586000
T-2	7549500	4586500
T-3	7549000	4587000
T-4	7549188	4587115
T-5	7550502	4586248
T-6	7550436	4586102
T-7	7550320	4586072
T-8	7550271	4586193
T-9	7549957	4586365
T-10	7549806	4586240
T-11	7550184	4586040

2. Површината на просторот на проширувањето на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука изнесува $P = 0.482123 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето за проширувањето на концесијата за детални геолошки истражувања од точка 1 на оваа одлука е до 30.4.2020 година.

4. Висината на надоместокот за проширувањето на концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определува со анекс на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – мермер на локалитетот „Самарница“, Општина Прилеп во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоките за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за детални геолошки истражувања на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на Договорот.

6. Како почеток на важење на проширувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишувањето на анекс на Договорот.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, анексот на Договорот ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1212/1
21 мај 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1320.

Врз основа на член 38, став 1, алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 1 - ДЕМИРХИСАРСКИ“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 1 - Демирхисарски“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревер нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1770/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

1321.

Врз основа на член 38, став 1, алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ОХРИДСКИ СЛИВ“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Охридски Слив“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревер нема доставено ниту една прифатлива понуда.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1770/2
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

1322.

Врз основа на член 38, став 1, алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавената рекреативна зона нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1770/3
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

1323.

Врз основа на член 38, став 1, алинеја 2 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЗЛЕТОВСКА РЕКА“

1. Со оваа одлука се поништува постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Злетовска Река“.

2. Постапката за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер од точка 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека за објавениот риболовен ревер нема ниту една пристигната понуда до истекот на рокот за доставување на понуди.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1770/4
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1324.

Врз основа на член 45, став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ТРЕСКА 1 - КИЧЕВСКИ“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Треска 1 - Кичевски“ на Здружение за лов и спортско рекреативен риболов „ЕЛЕН“, Кичево, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Треска 1 - Кичевски“ бр. 44-5257/1 од 17 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.134/18).

2. Здружението за лов и спортско рекреативен риболов „ЕЛЕН“, Кичево достави понуда со број 14-10860/21 од 24.12.2018 година.

3. Здружение за лов и спортско рекреативен риболов „ЕЛЕН“, Кичево ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 11% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1770/5
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1325.

Врз основа на член 45, став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРН ДРИМ 2“

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 2“ на Здружение за спортско риболовен-ловен клуб ЛОВЦИЈА Струга, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црн Дрим 2“ бр.44-5257/4 од 17 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.134/18).

2. Здружение за спортско риболовен-ловен клуб ЛОВЦИЈА Струга достави понуда со број 14-10860/30 од 24.12.2018 година.

3. Здружение за спортско риболовен-ловен клуб ЛОВЦИЈА Струга ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 15% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1770/6
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1326.

Врз основа на член 28, став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНОТО ПОДРАЧЈЕ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“**

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовното подрачје „Дојранско Езеро“ на Друштво за производство, трговија и услуги КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Николик Дојран, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за вршење на стопански риболов на риболовното подрачје „Дојранско Езеро“ бр. 44-5257/10 од 17 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.134/18).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Николик Дојран достави понуда со број 14-10860/8 од 21.12.2018 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Николик Дојран ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 7.749 000,00 денари за шест години, односно 1.291 500,00 денари на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1770/7
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1327.

Врз основа на член 45, став 1 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) и член 35 став 1 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛНА ПОНУДА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“**

1. Со оваа одлука се доделува концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Дојранско Езеро“ на Друштво за производство, трговија и услуги КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Нико-

лик Дојран, согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона „Дојранско Езеро“ бр. 44-5257/8 од 17 јули 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.134/18).

2. Друштвото за производство, трговија и услуги КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Николик Дојран достави понуда со број 14-10860/7 од 21.12.2018 година.

3. Друштвото за производство, трговија и услуги КОСТРЕШ 2018 ДОО с. Николик Дојран ги исполни условите содржани во Јавниот повик и Тендерската документација.

4. Времетраењето на доделената концесија на рибите од точка 1 на оваа одлука изнесува шест години.

5. Надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука изнесува 82% од наплатениот надоместок за вкупно издадените дозволи на годишно ниво.

6. Најповолниот понудувач е должен да го потпише Договорот за концесија во рок од три дена од денот на приемот на договорот.

7. Во име на Владата на Република Северна Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Надзор над спроведувањето на концесијата ќе врши Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

9. Жалба против оваа одлука може да се изјави до Државната комисија за жалби по јавни набавки во рок од осум дена од денот на приемот на оваа одлука, во однос на утврдувањето на способноста на пријавите за учество или евалуацијата на понудите и одлуката.

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1770/8
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1328.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО КОРЕШНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР КАПИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Корешница, Општина Демир Капија.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикатори:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
102	Корешница	Длабоки Пат	Нива	4
115	Корешница	Шичка Река	Нива	5
116/1	Корешница	Дубоки Пат	Нива	6
116/2	Корешница	Дубоки Пат	Лозје	6
117/1	Корешница	Дубоки Пат	Нива	7
117/2	Корешница	Д. Пат	нива	7
95/2-дел	Корешница	Длабоки Пат	Нива	4
97-дел	Корешница	Длабоки Пат	Нива	4
99-дел	Корешница	Д. Пат	Нива	4
100	Корешница	Дубоки Пат	Нива	4
101-дел	Корешница	Црвено Брдо	Нива	4
95/1-дел	Корешница	Под Село	Пасиште	4
96-дел	Корешница	Под Село	Нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			46231 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-1806/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1329.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“) бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“) бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 2 - ТЕТОВСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Вардар 2 – Тетовски“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 2 - Тетовски“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Вардар 2 – Тетовски“, кој ги опфаќа водите на реката Вардар и тоа од вливот на Улеверичка Река до дрвениот мост во близина на с.Радуш со притоците: Пена, Лешочка Река, Бистрица, Босилечка, Габровчица, Љуботенска Река и Горанечка Река, како и сите стоечки води (природни езерца, мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1330.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“) бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“) бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 5 – НЕГОТИНСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Вардар 5 – Неготински“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 5 – Неготински“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Вардар 5 – Неготински“, кој го опфаќа течението на реката Вардар од вливот на Црна Река до браната на термоелектраната „Неготино“, вклучително со реките: Ваташка (Луда Мара), Слатина, Пепелишка, Брусничка, Дисанска и сите останати помали водотеци, како и сите стоечки води (мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/2
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1331.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ВАРДАР 6 – ДЕМИРКАПИСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Вардар 6 – Демиркаписки“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Вардар 6 – Демиркаписки“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Вардар 6 – Демиркаписки“, кој го опфаќа течението на реката Вардар од браната на термоелектраната „Неготино“ до влив на Кованска Река, вклучувајќи ги Стара Река, Анска Река и останатите помали водотеци, како и целото течение на реката Бошава од изворите до вливот во реката Вардар вклучително и реката Дошница по целото течение од изворите до вливот во реката Бошава со сите поголеми и помали водотеци како и сите стоечки води (мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од 10 дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/3
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1332.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 1 – ДЕМИРХИСАРСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Црна Река 1 – Демирхисарски“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 1 – Демирхисарски“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Црна Река 1 – Демирхисарски“, кој го опфаќа делот на Црна Река од изворот до мостот кај с. Бучин (мостот е граница) со сите притоки на Црна Река во тој дел и микроаккумуляцијата „Стругово“ во Општина Демир Хисар.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/4
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1333.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЦРНА РЕКА 4 – МАРИОВСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Црна Река 4 – Мариовски“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Црна Река 4 - Мариовски“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Црна Река 4 - Мариовски“, кој го опфаќа делот на Црна Река два километри пред вливот на река Сатока во Црна Река до влив во вештачкото езеро – акумулација „Тиквеш“ со сите притоки, како и микроакумулациите на тој дел „Кале“, „Дуње“, „Чаниште“ и „Пештани“ (во општина Витолишта).

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/5
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1334.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „БРЕГАЛНИЦА - ДЕЛЧЕВСКИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Брегалница - Делчевски“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Брегалница - Делчевски“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Брегалница - Делчевски“, кој го опфаќа делот од реката Брегалница од с.Митрашинци до еден километар пред вливот во акумулацијата „Калиманци“ вклучувајќи ги сите притоки во овој дел од текот на реката Брегалница, како и сите стоечки води (мали и микроакумулации) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/6
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1335.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ЗЛЕТОВСКА РЕКА“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Злетовска Река“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Злетовска Река“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Злетовска Река“ која ја опфаќа цела Злетовска Река од браната на акумулацијата „Кнежево“ до вливот во реката Брегалница, вклучително и сите притоки, акумулацијата „Пишица“ како и сите стоечки води (мали и микроаккумуляции) кои се наоѓаат во овој дел на кои може да се организира рекреативен риболов.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/7
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1336.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „ОХРИДСКИ СЛИВ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Охридски слив“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Охридски слив“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Охридски слив“, кој го опфаќа течението на реките Сатеска, од изворот до регулациониот објект северно од с.Волино, Каналот на реката Сатеска, од регулациониот објект северно од с.Волино до вливот во Охридското Езеро, Песочанка Река, од изворот до вливот во р. Сатеска, Голема Река, од изворот до вливот во реката Сатеска, Матица создадена од водите на изворите во селото Издеглавје и Слатинска река наречена „Поток“, од изворот до вливот во реката Сатеска, Матица создадена од водите кои истекуваат од Сини Вирој, од изворот до вливот во Голема Река, Коселска Река, од изворот до вливот во Охридско Езеро, Река Керава, од границата со Република Албанија до вливот во Охридско Езеро, сите токови кои се вливаат во Охридското Езеро, како и вештачките езера - акумулации - Требенишко и Слатинско.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/8
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1337.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 1“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Струмица 1“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 1“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Струмица 1“, кој го опфаќа делот од реката Струмица од изворишниот регион до вливот на реката Турија вклучително и река Турија, како и сите притоки во тој дел од текот заедно со малите акумулации („Маркова Брана“, „Дрвошка“ и „Иловица“), како и делот на реката Водочица од браната на вештачкото езеро – акумулација Водоча до вливот во реката Струмица.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2109/9
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1338.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РИБОЛОВНИОТ РЕВИР „СТРУМИЦА 2“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од риболовниот ревер „Струмица 2“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на риболовниот ревер за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на риболовниот ревер „Струмица 2“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на риболовниот ревер „Струмица 2“, кој го опфаќа делот од реката Струмица од вливот на реката Турија до Македонско-Бугарската граница, заедно со Моноспитовско блато, сите притоки и малите акумулации („Новоселка“), а без реката Водочица и нејзините притоки.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2109/10
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1339.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МАТКА“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Матка“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Матка“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Матка“ која ја опфаќа целата водена површина на вештачкото езеро – акумулација Матка вклучувајќи го и делот на реката Треска кој се наоѓа помеѓу браната Света Петка (Матка 2) и вливот во акумулацијата Матка.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2109/11
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1340.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА КАЛИМАНЦИ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Калиманци“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Калиманци“ која ја опфаќа целата површина на вештачкото езеро – акумулација Калиманци вклучувајќи го делот на реката Брегалница во должина од еден километар пред вливот во акумулацијата Калиманци, како и Каменичка река.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2109/12
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1341.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА МЛАДОСТ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Младост“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Младост“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Младост“ која ја опфаќа целата површина на вештачкото езеро – акумулација Младост од вливот на реката Отовица до браната.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесииски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2109/13
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1342.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИИ КОНЧЕ 1 И КОНЧЕ 3“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулации Конче 1 и Конче 3“ која ја опфаќа целата површина на вештачките езера – акумулации Конче 1 и Конче 3.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2109/14
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1343.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ТУРИЈА“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Турија“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Турија“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Турија“ која ја опфаќа целата површина на вештачкото езеро – акумулација Турија.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/15
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1344.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА РАТЕВО“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Ратево“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Ратево“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Ратево“ која ја опфаќа целата површина на вештачкото езеро – акумулација Ратево од вливот на реките Клепалска и Заменичка до браната, вклучувајќи го делот на реката Брегалница од изворите до село Митрашинци со сите притоки.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесииски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/16
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1345.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „АКУМУЛАЦИЈА ШПИЛЈЕ“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Акумулација Шпилје“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Акумулација Шпилје“ која ја опфаќа целата брегова линија на акумулацијата и приобалниот дел до 50 метри од брегот, 500 метри низводно од мостот на реката Црн Дрим кој се наоѓа северно од хидроцентралата „Глобочица“ до вливот на реката Радика во акумулацијата Шпилје, вклучувајќи го и делот на реката Радика од вливот на Гарска Река во Река Радика (м.в. Бошков Мост) до вливот на реката Радика во акумулацијата Шпилје.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/17
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1346.

Врз основа на член 17, став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), а во врска со член 42 од Законот за рибарство и аквакултура („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15, 39/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА НА РИБИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНАТА ЗОНА „КРУШЕВСКА“

Член 1

Со доделување на концесијата на рибите од рекреативната зона „Крушевска“ за организирање рекреативен риболов се овозможува организирање на рекреативен риболов на рекреативната зона за која се предлага доделување, согласно оваа одлука.

Со оглед на фактот што правото за организирање рекреативен риболов се стекнува со доделување на концесија и фактот дека на водите на кои не е доделена концесијата е забранет за риболов, потребно е да се додели концесија на рибите за организирање рекреативен риболов на рекреативната зона „Крушевска“.

Член 2

Основна цел на доделување на концесијата на рибите е создавање на услови за организирање рекреативен риболов, односно овозможување на вршење заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин.

Член 3

Предмет на концесијата е доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов за период од шест години на рекреативната зона „Крушевска“ која ја сочинуваат акумулациите Крушевско езеро, Борино 1 и Борино 3.

Концесијата за доделување на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе се додели на понудувачот што ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик и ќе понуди највисок процент како концесиски надоместок на електронската аукција.

Член 4

Постапката за доделување концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов ќе биде спроведена во рок од 120 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесиите на рибите за организирање на рекреативен риболов, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 на овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот.

Тендерската документација на предлог на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство се доставува за одобрување до Владата на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од формирањето на комисијата од став 2 на овој член.

По одобрување на тендерската документација за доделување концесија на рибите за организирање рекреативен риболов, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно со Законот за рибарство и аквакултура.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 500,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2109/18
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1347.

Врз основа на член 12, став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 1“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 1“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 1“ бр.01-425/1 од 26.2.2019 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 26.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2114/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1348.

Врз основа на член 12, став (4) алинеја 8 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/07, 103/08, 130/08, 139/09, 156/10, 127/12, 41/14, 160/14, 72/15, 129/15, 173/15, 192/15, 217/15, 30/16 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ „СКОПЈЕ 2“

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот на основачот на ТИРЗ „Скопје 2“ на надоместоци за извршени услуги кон корисниците на ТИРЗ „Скопје 2“

бр.01-425/2 од 26.2.2019 година, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, на седницата, одржана на 26.2.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2114/2
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1349.

Врз основа на член 47, став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖНИ СТВАРИ

Член 1

Да се изврши продажба на движни ствари – патнички моторни возила, сопственост на Република Северна Македонија, чиј корисник е Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам и тоа:

Реден број	Марка на возило	Тип	Регистрација	Година на п-во	Број на шасија	Сила на мотор	Места за седиште	Боја на каросерија	Процента вредност
1	Hyundai	Elantra	SK-802-RJ	2001 г	KMHDM41BP1U226870	77 KW	5	Кафеза металик 8с	22.700,00
2	Audi	A6	SK-486-SR	2001 г	SK13398509	132 KW	5	Сива металик	48.000,00
3	Skoda	Felicitix	SK-257-LC	1996 г	TMBEEA613V0379538	43 KW	5	Сива / 98	10.800,00
4	Opel	Astra	PM749XD	2000 г	WLOLGTGF48Y6130930	55 KW	5	Црна	43.000,00
5	Opel	Vectra B cc 1.8 tng	SK-905-LJ	1997 г	WLOLGBF19W1113235	85 KW	5	Сива металик	31.500,00

Член 2

Продажбата за секое возило од член 1 на оваа одлука ќе се изврши поединечно по пат на електронско јавно наддавање преку електронскиот систем за јавно наддавање со кој управува и оперира Министерството за финансии – Управа за имотно правни работи, со проценета вредност за секое возило поединечно наведена во член 1 од оваа одлука утврдена согласно со Проценката од Бирото за судски вештачења број: СВ V-259/18 од 7.2.2019 година, која претставува почетна цена за електронското јавно наддавање.

Јавното наддавање ќе се изврши електронски на следната интернет-страница: www.e-aukci.finance.gov.mk.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр.45-2115/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1350.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА АСОЦИЈАЦИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЕДУКАЦИЈА И ИСТРАЖУВАЊЕ ХЕРА СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар - товарно моторно возило марка Пежо, тип Боксер, со број на шасија VF3YDTMFC12C08760, со број на мотор 10TRJA0970620, година на производство 2016, со регистарска ознака SK 3778 AN, сила на моторот 96 kW, работна зафатнина 2198 cm³, со боја на каросерија - БЕЛА / 01.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со извршниот директор на Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2312/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1351.

Врз основа на член 11, точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/25, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување на Статутот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје бр.0101-1940/3 од 24.4.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 24.4.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2504/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1352.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО КЛАСА НА НАМЕНА Д-4 МЕМОРИЈАЛЕН ПРОСТОР (ПРАВОСЛАВНИ ГРОБИШТА) КО БРВЕНИЦА ВОН ГРАД, ОПШТИНА БРВЕНИЦА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со класа на намена Д-4 меморијален простор (православни гробишта) КО Брвеница вон град, Општина Брвеница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
586	Брвеница вон град	Амајлија	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				8862 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2780/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1353.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕС-
НА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (РИБНИК
ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА РЕЧНА КАЛИФОРНИСКА
ПАСТРМКА) КО БЕЛИЦА, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ
БРОД**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка) КО Белица, општина Македонски Брод.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
752	Белица	Клисура	Нива	6
753	Белица	Клисура	Нива	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3265 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2781/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1354.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УР-
БАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Г2-ЛЕС-
НА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА (РИБ-
НИК ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА РЕЧНА КАЛИФОР-
НИСКА ПАСТРМКА) КО БЕЛИЦА, ОПШТИНА
МАКЕДОНСКИ БРОД**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за

изградба на објект со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија (рибник за одгледување на речна калифорниска пастрмка) КО Белица, Општина Македонски Брод.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 444 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
746/2	Белица	Јасика	Нива	5
749	Белица	Јасики	Природно неплодно земјиште	0
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2700 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2783/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1355.

Врз основа на член 42 од Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ
СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ЗА
РАЗВОЈ НА ПЛАНСКИТЕ РЕГИОНИ ВО 2019 ГОДИНА**

Член 1

Во Одлуката за доделување средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.77/19), Прилогот се заменува со нов Прилог, кој е составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3214/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

Прилог

Листа на проекти за развој на планските региони за финансирање во 2019 година

Скопски плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Реконструкција на регионален пат Хиподром- Илинден	Центар за развој на скопскиот плански регион	4,864,214	4,542,755	321,459
2	Реконструкција на коловоз на улица Рилски Конгрес, Локалитет Тасино Чешмиче , Општина Центар , Скопје	Центар за развој на скопскиот плански регион	4,679,302	4,391,505	287,797
3	Подготовка на техничка документација (Основен проект со ревизија) за водоснабдување	Центар за развој на скопскиот плански регион	2,616,157	2,503,647	112,510
4	Изработка на техничка документација за реконструкција и проширување на ул.3 , ул. 2 и дел од улицата од населба Шуто Оризари до с. Горно Оризар	Центар за развој на скопскиот плански регион	3,797,647	3,634,325	163,322
5	Изградба на потпорни сидови и плоча во должина од 100 метри преку делумно уредување и покривање на каналот во село Сингилиќ, опш.Г. Баба.-I фаза	Центар за развој на скопскиот плански регион	2,989,686	2,748,595	241,091
6	Изработка на техничка документација со ревизија за општините Чаир и Сарај	Центар за развој на скопскиот плански регион	1,842,767	1,768,946	73,821
	Вкупно средства		20,789,773	19,589,773	1,200,000
Југоисточен плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Подобрување на туристичката понуда во Југоисточниот плански регион преку изградба на патна инфраструктура во Сончевата езерска населба Мантов	Центар за развој на југоисточниот плански регион	12,232,806	11,872,311	360,495
2	Туристичка патека од природата до културата на планината Плаву	Центар за развој на југоисточниот плански регион	7,729,120	7,392,937	336,183
3	Хортикултурно и партерно уредување на дел од езерското крајбрежје и формирање на езерска плажа во Дојра	Центар за развој на југоисточниот плански регион	4,243,075	4,106,236	136,839
4	Ревитализација на патот Богородица - Стојаково, крстосница со регионалниот пат Гевгелија-Богданци 2-ра фаза	Центар за развој на југоисточниот плански регион	7,845,899	7,479,417	366,482
	Вкупно средства		32,050,900	30,850,900	1,200,000

Источен плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Збогатување на туристичка понуда со изградба, уредување и осветлување на пешачко-велосипедска патека на река Брегалница - општина Беров	Центар за развој на источниот плански регион	7,485,522	7,207,408	278,114
2	Изградба на регионален туристичко-научен музеј за ретки минерал	Центар за развој на источниот плански регион	8,013,113	7,625,041	388,072
3	Заштита на животната средина преку изградба на систем за третман на отпадни вод	Центар за развој на источниот плански регион	13,846,170	13,312,356	533,814
4	Изградба на Етно парк - Зрновци - II фаза	Центар за развој на источниот плански регион	3,283,589	3,283,589	0
	Вкупно средства		32,628,394	31,428,394	1,200,000
Пелагониски плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Доделени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Реконструкција и модернизација на регионален пазар во Ресен	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,565,667	3,454,894	110,773
2	Зајакнување на капацитетите на ТППЕ Битола за давање на услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,535,000	3,350,983	184,017
3	Заштита на животна средина во ППР преку инфраструктурни интервенции за уредување на речен порој во с. Гермијан	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	6,535,308	6,317,168	218,140
4	Овозможување на социјални услуги од регионално значење	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,630,279	3,466,875	163,404
5	Подобрување на регионалната поврзаност во ППР преку реконструкција на општински пат од Пашино Рувци до регионалниот пат Р 2339 - фаза 2	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,547,632	3,442,064	105,568
6	Подобрување на заштитата на животната средина во ППР преку искористување на обновливи извори на енергија	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,425,589	3,319,199	106,390
7	Јакнење на регионалните капацитетите за одржување и заштита на патната инфраструктура во Пелагонискиот регион	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	3,556,375	3,450,565	105,810
8	Подобрување на регионалната поврзаност во ППР - реконструкција на патна инфраструктура помеѓу населени места Борино - Житоше	Центар за развој на пелагонискиот плански регион	6,565,025	6,359,126	205,899
	Вкупно средства		34,360,875	33,160,875	1,200,000

Полошки плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Основен проект за реконструкција и рехабилитација на улица 1 во с. Милетино	Центар за развој на полошкиот плански регион	4,264,773	4,157,905	106,868
2	Изградба на тротуари на регионален пат Р 1203 Тетово - Јажинце (с. Доброште, с. Одри)	Центар за развој на полошкиот плански регион	4,264,773	4,013,248	251,525
3	Реконструкција и изградба на тротуари на дел од општинскиот пат Тетово - с. Требош (Желино)	Центар за развој на полошкиот плански регион	8,529,546	8,245,070	284,476
4	Пробивање и изградба на алтернативен пат од магистрала Гостивар - Кичево до депонија Русино, Општина Гостивар	Центар за развој на полошкиот плански регион	4,264,773	4,165,969	98,804
5	Набавака на машинерија за одржување на јавна чистота за општините Маврово и Ростуше, Боговиње и Гостивар	Центар за развој на полошкиот плански регион	12,794,319	12,436,874	357,445
6	Реконструкција на локален пат с. Јажинце - спој со регионален пат Тетово - Јажинце	Центар за развој на полошкиот плански регион	3,996,400	3,895,518	100,882
	Вкупно средства		38,114,584	36,914,584	1,200,000
Југозападен плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Изградба на ЕЕ објекти	Центар за развој на југозападниот плански регион	18,921,397	18,271,732	649,665
2	Реконструкција на постојна и изведба на нова патна мрежа во ЈЗПР	Центар за развој на југозападниот плански регион	16,709,633	16,275,020	434,613
3	Подготовка на техничка документација за локални и регионални патишта	Центар за развој на југозападниот плански регион	2,772,301	2,656,579	115,722
	Вкупно средства		38,403,331	37,203,331	1,200,000

Вардарски плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Подобрување на инфраструктурните услови за создавање на мултифункционален објект за поддршка на културно-уметнички и спортско-рекреативни настани во општина Лозово	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,443,064	5,266,934	176,130
2	Подобрување на животниот стандард на граѓаните во Вардарски плански регион преку изградба на систем за водоснабдување во ИЗ Мамутчево, општина Велес (втора фаза)	Центар за развој на вардарскиот плански регион	7,459,156	7,156,796	302,360
3	Подобрување на руралната инфраструктура во Вардарски плански регион преку изградба на центар за откуп на земјоделски производи во општина Градско	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,585,907	5,441,305	144,602
4	Развивање на патната мрежа во регионот, преку изработка на техничка документација за изградба на јужна и северозападна обиколница во општина Неготино	Центар за развој на вардарскиот плански регион	2,799,103	2,749,245	49,858
5	Унапредување и промоција на вински туризам во Вардарски плански регион преку инфраструктурно уредување на регионален вински центар-винска куќа во општина Кавадарци	Центар за развој на вардарскиот плански регион	4,631,541	4,453,179	178,362
6	Унапредување на туристичкиот потенцијал на општина Свети Николе и Вардарски плански регион преку изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Била Зора (втора фаза)	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,452,466	5,250,827	201,639
7	Подобрување на патната инфраструктура преку реконструкција на локален патен правец од с. Горно Врановци до регионален пат Р2344 Чашка-Дреново, општина Чашка	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,680,484	5,533,434	147,050
8	Подобрување на животната средина преку пејсажно и комунално уредување на крајбрежјето на река Бошавица, општина Демир Капија	Центар за развој на вардарскиот плански регион	5,394,066	5,394,066	0
Вкупно средства			42,445,787	41,245,787	1,200,000
Североисточен плански регион					
Р.бр	Име на проектот	Корисник на средствата	Одобрени средства во денари		
			Вкупно	за проект	за менаџирање
1	Подобрување на услови за рурален развој, развој на туризмот и мобилноста во Североисточниот плански регион - Фаза 4	Центар за развој на североисточниот плански регион	29,677,216	28,915,168	762,048
2	Градежни, градежно занатски и хортикултурни работи: Регулација на минор корито на Крива Река во должина од 300 метри, општина Крива Паланка	Центар за развој на североисточниот плански регион	7,234,060	7,063,579	170,481
3	Изградба на ограда околу дворно место и партерно уредување на училишен двор на ОУ „Култура“, во с. Матејче, општина Липково	Центар за развој на североисточниот плански регион	7,864,075	7,725,131	138,944
4	Изградба на шеталиште покрај Кратовска Река со придружна инфраструктура, општина Кратово	Центар за развој на североисточниот плански регион	5,177,854	5,049,326	128,528
Вкупно средства			49,953,205	48,753,205	1,200,000
Вкупни средства за финансирање на проекти за развој на планските региони во 2019 година = 288,746,849 денари					

1356.

Врз основа на член 50, став 7 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НАБАВЕНАТА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА НА ОПШТИНИТЕ****Член 1**

Со оваа одлука се распоредува набавената противпожарна опрема на општините, и тоа:

1. На Општина Гевгелија, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Гевгелија:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-0000-1858-2,

2. На Општина Кичево, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Кичево:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-0000-1858-2,

3. На Општина Прилеп, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Прилеп:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO, со номенклатурен број 3905-0000-1858-2,

4. На Општина Струмица, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Струмица:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-0000-1858-2,

5. На Општина Тетово, а за потребите на територијалната противпожарна единица на општина Тетово:

- хидроуличен уред за спасување во сообраќајни несреќи HOLMATRO со номенклатурен број 3905-0000-1858-2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3277/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1357.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА БЕРОВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снер) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: HMK 102B,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316803D,
- број на шасија: HMK102BKT2B063876,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22143.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Берово.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Берово, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3279/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1358.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21.5.2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ТРАЈНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА НА ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ****Член 1**

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на трајно одземен предмет во управна постапка на Државен комунален инспекторат, бр. 42-11561/15-14 од 8 јануари 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/15).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3310/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1359.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ПОСЕБНО-
ТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ СО
ПОСЕБНИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ
„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - НОВО СЕЛО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за управување со одземен имот му престанува користењето на движна ствар - моторно возило, и тоа:

Марка и тип	Број на плочица	Година на производство	Сила на мотор во kW	Број на мотор	Работна зафатнина на моторот во cm ³	Регистарска ознака	Боја на каросерија
Фолксваген транспортер Т4 2.5 TDI	WV1ZZZ70Z1H098232	2000	65	068867	2461	SK 6650 AI	Црвена/75

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Посебното основно училиште за ученици со посебни воспитно - образовни потреби „Св.Климент Охридски“- Ново Село.

Член 3

Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот склучува договор со директорот на Посебното основно училиште за ученици со посебни воспитно - образовни потреби, „Св.Климент Охридски“- Ново Село, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3311/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1360.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снег) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: HMK 102B,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316815D,
- број на шасија: HMK102BKV2B063870,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22146.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Радовиш.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Радовиш, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3445/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи, с.р.**

1361.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА
ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снег) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: HMK 102B,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316819D,
- број на шасија: HMK102BKA2B063868,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22147.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Демир Хисар.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Демир Хисар, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3446/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи, с.р.**

1362.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снег) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: HMK 102B,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316805D,
- број на шасија: HMK102BKA2B063871,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22145.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Крива Паланка.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Крива Паланка, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45- 3448/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1363.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК И ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за финансии му престанува користењето на движната ствар - Универзален ровокопач - натоварувач со придружна опрема (хидрауличен чекан и даска за снег) со следните карактеристики:

- марка: HIDROMEK,
- модел: HMK 102B,
- година на производство: 2019,
- број на мотор: NM75621U316810D,
- број на шасија: HMK102BKL2B063869,
- сила на мотор (kw): 74.5 и
- инвентарен број: 22150.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење, без надоместок на Општина Маврово и Ростуше.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3449/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1364.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛСКО-ТУРИСТИЧКИ ОБЈЕКТИ, ТУРИЗАМ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА ЛОКАЛИТЕТ НЕГОРСКИ БАЊИ КОНЕГОРЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на хотелско-туристички објекти, туризам, спорт и рекреација локалитет Негорски бањи КО Негорци, Општина Гевгелија.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 158191м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3949	Негорици	Банја	нива	3
4015	Негорици	Сува река	пасиште	4
4016/1	Негорици	Сува Река	ливада	4
4016/2	Негорици	Сува река	нива	4
4017	Негорици	Сува река	нива	3
4018	Негорици	Сува река	нива	3
4019	Негорици	Банја	ливада	4
4022	Негорици	Банја	ливада	4
4025	Негорици	Банја	ливада	4
4026	Негорици	Банја	ливада	4
4028	Негорици	Банја	нива	4
4667/1	Негорици	Долна корија	ливада	4
4667/3	Негорици	Долна корија	ливада	4
4667/4	Негорици	Долна корија	ливада	4
4671	Негорици	Банји	пасиште	4
4674/1	Негорици	Банји	пасиште	4
3983/1-дел	Негорици	Сува река	нива	5
4674/5-дел	Негорици	Банји	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 130609м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3577/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1365.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за управување со одземен имот му престанува користењето на движна ствар – моторно возило и тоа:

Марка тип	Број на шасија	Година на производство	Сила на мотор KW	Број на мотор	Работна зафатнина на моторот во см	Регистарска ознака	Број на каросерија
BMW X6 XDRIVE35D	WBAFG01001330278	2009	210	22437284	2993	SK 5262 AN	Црна металик/20

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за транспорт и врски.

Член 3

Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот склучува договор со министерот за транспорт и врски, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3871/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1366.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за управување со одземен имот му престанува користењето на движна ствар – моторно возило и тоа:

Марка тип	Број на шасија	Година на производство	Сила на мотор KW	Број на мотор	Работна зафатнина на моторот во см	Регистарска ознака	Број на каросерија
Пам BMB 320D	WBAAL71040KE01185	1998	100	204D180038946	1951	SK 406 TL	сина

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот склучува договор со министерот за внатрешни работи, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3871/2
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1367.

Врз основа на член 44, став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕР-
СТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ – УПРАВА
ЗА СИГУРНОСТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Агенција за управување со одземен имот му престанува користењето на движна ствар – моторно возило и тоа:

Марка тип	Број на пасија	Година на производство	Сила на мотор KW	Број на мотор	Работна зафатнина на моторот во см	Регистарска ознака	Број на каросерија
Фолксваген голф плус 19ТДИ	WVWZZZ1KZ7W611109	2007	77	BLS407494	1896	SK 7728 AB	с/ва

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Министерството за транспорт и врски - Управа за сигурност во железничкиот систем.

Член 3

Директорот на Агенцијата за управување со одземен имот склучува договор со директорот на Управата за сигурност во железничкиот систем, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3871/3
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1368.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ
СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ГЕНЕРАЛЕН
СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Генерален секретаријат на Владата на Република Северна Македонија бр.09-2086/2 од 21.5.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3899/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1369.

Врз основа на член 52, став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземен предмет во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/15 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА
УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенцијата за управување со одземен имот бр.09-2085/2 од 21.5.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3899/2
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1370.

Врз основа на член 15, став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со електронско јавно наддавање да се отуѓи градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија кое претставува ГП 1.1 составена од КП бр.4510 КО Демир Капија, со површина од 8112м², запишана во Имотен лист бр.2312, согласно Локална урбанистичка документација за изградба на комунална супраструктура (фотоволтна централа) на КП бр.4510 КО Демир Капија со тех.бр.164-1/2014 од јули 2014 година, одобрена од страна на градоначалникот со Решение бр.10-149/24 од 7.12.2016 година, за изградба на објект од јавен интерес со намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична централа).

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Демир Капија согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште согласност на Република Македонија за Општина Демир Капија („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/11).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8774/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1371.

Врз основа на член 49-а, став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО МИРКОВЦИ, ОПШТИНА ЧУЧЕР САНДЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Мирковци, Општина Чучер Сандево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3465	Мирковци	Годиово	Лозје	3
3466	Мирковци	Годиово	Лозје	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				3871м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-2782/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1372.

Врз основа на член 30, од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.238/18), член 7 став (3) и став (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15, 39/16 и 172/16) и член 66 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.29/19 и 32/19), во делот I во табелата во мерката 2. износот „1.000.000.000“ се заменува со износот „1.000“.

Во мерката 8-а. износот „120.000.000“ се заменува со износот „95.000.000“.

Во мерката 10. износот „2.829.767.000“ се заменува со износот „3.854.766.000“.

II

Во делот II во табелата по подмерката 1.8. се додава нова подмерка 1.8-а. која гласи:

»

1.8-а.	Директни плаќања за произведено и предадено јаболко од реколта 2018 година во регистрирани откупувачи
--------	---

“

III

Во делот III во воведната реченица износот „1.000.000.000“ се заменува со износот „1.000“.

IV

Во делот IX-а износот „120.000.000“ се заменува со износот „95.000.000“.

V

Во делот XI износот „2.829.767.000“ се заменува со износот „3.854.766.000“.

VI

Во делот XIV во табелата во мерката 1. по бројот „1.6“ се додава бројот „1.8-а“.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3870/1
21 мај 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
д-р **Бујар Османи**, с.р.

1373.

Врз основа на член 29, од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18 и 27/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 21 мај 2019 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2019) во делот XXI став (3) во алинејата 19 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во алинејата 20 точката се заменува со сврзникот „и“, и се додава нова алинеја 21 која гласи:

„ - „Sajam Privrede Tešanj“ – Тешањ, Република Босна и Херцеговина.“.

Член 2

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3893/1	Заменик на претседателот
21 мај 2019 година	на Владата на Република
Скопје	Северна Македонија,
	д-р Бујар Османи , с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

1374.

Врз основа на член 88, став 3 и член 191, од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РСМ“ број 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018) Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 17.05.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ НАЛОЖУВА на Македонска берза АД Скопје, во рок од 30 дена од денот на приемот на ова Решение, да изврши измена на Правилата за тргување и тоа:

- во член 30-а став 8 од Правилата за тргување да додаде дека налог по најповолна цена не може да се изврши преку вкрстување со налог кој користи групна сметка;

- во член 34 од Правилата за тргување да додаде нов вид сметка која ќе се однесува на налози добиени од друштвата за управување со инвестициски фондови во случај кога вршат работи управување со средства за сметка на индивидуален клиент-сопственик на портфолио;

- да се измени членот 55 од Правилата за тргување и истиот да гласи:

(1) Трансакции со определена хартија од вредност можат да се извршуваат по цени што не отстапуваат за повеќе од утврден процент (статички лимити) во однос на официјалната просечна цена за таа хартија од вредност од претходниот ден на тргување.

(2) Статичките лимити при тргувањето со одредена хартија од вредност која е во режимот на континуирано тргување во еден ден на тргување не можат да бидат поголеми или помали од 10% во однос на официјалната просечна цена за таа хартија од вредност од претходниот ден на тргување.

Статичките лимити при тргувањето со одредена хартија од вредност која е во режимот на аукциско тргување во еден ден на тргување не можат да бидат поголеми или помали од 20% во однос на официјалната просечна цена за таа хартија од вредност од претходниот ден на тргување.

(3) Секој последен трговски ден во месецот, Македонската берза ги отстранува ценовните ограничувања (статичките лимити) кај хартиите од вредност кои се тргуваат во режим на аукциско тргување и со кои не се склучиле трансакција/трансакции во минимален износ од 300.000 денари во последниот месец (не земајќи ги предвид администраторските и системските блок трансакции).

Тргувањето со определена хартија од вредност кај која се отстранети ценовните ограничувања ќе се одвива без ценовни ограничувања се додека со неа не биде склучена трансакција/трансакции во вредност над 100.000 денари (не земајќи ги предвид администраторските и системските блок трансакции).

Следниот ден на тргување после денот на тргување во кој со определена хартија од вредност со која се тргувало со отстранети ценовни ограничувања биде склучена трансакција/трансакции во вредност над 100.000

денари (не земајќи ги предвид администраторските и системските блок трансакции), тргувањето со таа хартија од вредност продолжува со ценовни ограничувања (статички лимити), земајќи ја како основа за ценовните ограничувања последната официјална дневна просечна цена.

Одредбите од овој став не се применуваат на хартиите од вредност кои се тргуваат на Слободен пазар.

(4) За хартиите од вредност кои се тргуваат на Слободен пазар во режим на аукциско тргување се применуваат следните одредби во однос на отстранувањето и повторното воспоставување на ценовните ограничувања:

- Секој последен понеделник во месецот, Македонската берза ги отстранува ценовните ограничувања (статичките лимити) кај хартиите од вредност кои се тргуваат на Слободен пазар во режим на аукциско тргување и со кои не се склучила ниту една трансакција во претходните пет дена на тргување (не земајќи ги предвид администраторските и системските блок трансакции).

- Доколку последниот понеделник во месецот е неработен ден, отстранувањето на ценовните ограничувања се врши првиот следен работен ден.

- Тргувањето со определена хартија од вредност кај која се отстранети ценовните ограничувања ќе се одвива без ценовни ограничувања се додека со неа не биде склучена трансакција/трансакции во вредност над 300.000 денари (не земајќи ги предвид администраторските и системските блок трансакции).

- Следниот ден на тргување после денот на тргување во кој со определена хартија од вредност со која се тргувало со отстранети ценовни ограничувања биде склучена трансакција/трансакции во вредност над 300.000 денари (не земајќи ги предвид администраторските и системските блок трансакции), тргувањето со таа хартија од вредност продолжува со ценовни ограничувања (статички лимити), земајќи ја како основа за ценовните ограничувања последната официјална дневна просечна цена.

(5) При тргувањето со отстранети ценовни ограничувања (статички лимити) за определена хартија од вредност, динамичките лимити за таа хартија од вредност остануваат важечки.

(6) Еден работен ден пред отстранувањето на ценовните ограничувања кај определена хартија од вредност, Берзата преку системот за тргување ги известува

Комисијата за хартии од вредност и членките на Берзата, а јавноста ја известува преку интернет страницата на Берзата.

(7) Цената на определена хартија од вредност на првиот ден на тргување или до формирање на официјална просечна цена на таа хартија од вредност се формира слободно, без ценовни ограничувања. Оваа одредба се однесува и на хартија од вредност која за прв пат се внесува за тргување или на хартија од вредност која била суспендирана од тргување најмалку 5 денови на тргување.

(8) Налозите за тргување со хартии од вредност кои гласат на цени поголеми или помали од дозволените ценовни ограничувања во текот на денот, БЕСТ системот автоматски ги става во неактивна состојба.

(9) Во одредени ситуации на сериозно пореметување на пазарот и големи ценовни флукуации со хартиите од вредност, Берзата со одлука на Одборот на директори може да воведо дополнителни ценовни ограничувања или да ги отстрани постојните ценовни ограничувања кои се веќе утврдени со Правилата за тргување и за тоа ги известува Комисијата за хартии од вредност, членките на Берзата и јавноста.“;

- точка 2.1 став 4 од Анекс 1 Правила за реализација на блок трансакции се менува и гласи:

„Цената на пријавената администраторска блок трансакција за акциите со кои се тргува на Официјалниот и Пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување на Берзата не смее да отстапува повеќе од - 20%, односно од +40% од пондерираната просечна цена на сите трансакции со тие акции на Берзата во последните 15 календарски денови, вклучувајќи го и денот на тргување во кој се пријавува блок трансакцијата. Доколку со акциите со кои се тргува на Официјалниот и Пазарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување на Берзата, предмет на администраторската блок трансакцијата, не се тргувало во последните 30 трговски денови, вклучувајќи го и денот на тргување во кој се пријавува блок трансакцијата, цената на акциите во администраторската блок трансакција се формира слободно.“

- во точка 2.1 од Анекс 1 Правила за реализација на блок трансакции се додава нов став кој гласи:

„Цената на пријавената администраторска блок трансакција за акциите со кои се тргува на Слободниот пазар на Берзата не смее да отстапува повеќе од - 20% од пондерираната просечна цена на сите трансакции со

тие акции на Берзата во последните 15 календарски денови, вклучувајќи го и денот на тргување во кој се пријавува блок трансакцијата. Доколку со акциите со кои се тргува на Слободниот пазар на Берзата, предмет на администраторската блок трансакцијата, не се тргувало во последните 15 календарски денови, вклучувајќи го и денот на тргување во кој се пријавува блок трансакцијата, цената на акциите во администраторската блок трансакција се формира слободно”.

- во точка 3.1 став 2 од Анекс 1 Правила за реализација на блок трансакции зборовите “најмалку 1.000.000 денари” се заменуваат со зборовите “најмалку 2.000.000 денари”.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје да ги укине важечките одлуки кои произлегуваат од член 55 од Правилата за тргување.

3. СЕ ЗАДОЛЖУВА Македонска берза АД Скопје, по постапувањето од точка 1 од Решението, да достави до Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија пречистен текст на Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Број УП1 08-25	Комисија за хартии од вредност
17 мај 2019 година	на Република Северна Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Нора Алити , с.р.

1375.

Врз основа на член 2, став 1 точка 28, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ број 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по Барањето на Халк Банка АД Скопје поднесено на ден 8.5.2019 година, на седницата одржана на ден 17.5.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Халк Банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - шеснаесетта емисија на 59.321 обич-

на акција со вкупен износ на емисијата од 593.210.000 денари, согласно Одлуката бр.02-10240/7 од 24.4.2019 година за зголемување на основната главнина од средства на Банката со издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда со XVI-та емисија на акции, донесена од Собранието на акционери на Халк Банка АД Скопје.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр.02-10240/7 од 24.4.2019 година на Халк Банка АД Скопје.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на РСМ да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

6. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП1 Број 10-23	Комисија за хартии од вредност
17 мај 2019 година	на Република Северна Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Нора Алити , с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

1376.

Врз основа на член 24, став 1 алинеја 5 а во врска со член 140 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број: 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), Одлуката за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок за користење на радиофреквенции за радио-

фреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz, број 0805-255/6 од 6.2.2019 година, донесена од Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 76/2019) и Одлуката за давање согласност на Одлуката за утврдување на најниската висина на еднократниот надоместок за користење на радиофреквенции за радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz, број 45-859/1 од 5.3.2019 година, донесена од Владата на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 53/2019), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 23.5.2019 година донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ЈАВЕН ТЕНДЕР СО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ ОД РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИОТ ОПСЕГ 1965-1980/2155-2170 MHz

Член 1

Се распишува јавен тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz.

Член 2

Предмет на јавниот тендер со јавно наддавање е доделување на едно одобрение за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 1965-1980/2155-2170 MHz за обезбедување на јавни мобилни/фиксни комуникациски мрежи (MFCN), вклучувајќи и IMT системи на цела територија на Република Северна Македонија.

Член 3

(1) Право на учество на јавниот тендер со јавно наддавање за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука има домашно и странско физичко или правно лице кое ќе ја подигне Тендерската документација од член 11 на оваа одлука и кое ги исполнува следните услови:

- во последните пет години да не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- да не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- да не е во постапка на стечај или постапка на ликвидација;

- да има платени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако не му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа; и

- да не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

(2) Понудувачот треба да даде писмена изјава дека ќе започне да ги користи радиофреквенциите определени во одобрението за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука во рок од шест месеци од денот на важноста на одобрението за користење на радиофреквенции.

Член 4

Одобрението за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука се издава за период од 9 години со важност од денот на издавање на одобрението и со право на продолжување на важноста на одобрението на начин утврден во Законот за електронските комуникации.

Член 5

Критериум за избор на најповолен понудувач за доделување на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука е:

- висината на еднократниот надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции.

Член 6

(1) Најнискиот почетен износ на пазарната вредност на радиофреквенциите како еднократен надоместок за добивање на одобрение за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука изнесува 7.200.000,00 (седум милиони и двеста илјади) евра.

(2) Понудувачот кој ќе се квалификува за јавното наддавање треба да уплати депозит во висина од 0,1 % од почетниот износ на пазарната вредност на радиофреквенциите утврден во став 1 на овој член на сметка на Агенцијата за електронски комуникации, најдоцна до денот определен за јавно наддавање.

(3) Понудувачот кој нема да биде избран за најповолен понудувач во постапката на јавното наддавање уплатениот депозит му се враќа во рок од 5 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање а на понудувачот којшто ќе биде избран за најповолен понудувач уплатениот депозит не му се враќа туку истиот станува составен дел на избраната понудена цена од јавното наддавање.

(4) Понудувачот кој ќе биде избран за најповолен понудувач по спроведеното јавно наддавање, понудената цена на еднократниот надоместок за добивање на одобрението за користење на радиофреквенции од член 2 на оваа одлука треба да ја уплати на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија во рок од 10 дена од денот на приемот на одлуката за избор на најповолен понудувач.

Член 7

(1) Рокот за доставување на понудите е 35 дена од денот на објавување на јавниот тендер во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

(2) Понудата и придружната документација треба да се достават во еден оригинален примерок во писмена форма на македонски јазик, а техничките термини можат да бидат на англиски јазик и истата треба да биде отпечатена на начин на кој што не е можно бришење на текстот. Понудата треба да е потпишана и заверена од одговорното лице на понудувачот. Понудата не смее да содржи никакви измени или додатоци. Доколку постои корекција на одредени грешки, корекцијата треба да биде парафирана од одговорното лице на понудувачот.

(3) Понудата се поднесува во затворен плик. На предната страна на надворешниот плик на горниот лев агол треба да биде испечатен текст „НЕ ОТВОРАЈ“, бројот кој се однесува на тендерот, а во средината на пликот адресата на која треба да се достави понудата.

Член 8

(1) Јавното отварање на понудите ќе се изврши во просториите на Агенцијата за електронски комуникации на ден 11.7.2019 година во 11:00 часот.

(2) Претставниците кои ќе присуствуваат на јавното отварање на понудите, треба да и предадат на Комисијата за спроведување на јавен тендер писмено овластување на понудувачот за учество на јавното отварање.

Член 9

(1) За да може да се квалификува за јавното наддавање понудувачот треба да ги исполни условите од член 3 на оваа одлука и да достави навремена и комплетна понуда согласно инструкциите наведени во тендерската документација.

(2) Одлуката за избор на понудувачи кои ќе учествуваат во постапката на јавно наддавање ќе се донесе во рок од 7 дена од денот на јавното отворање на понудите. Во одлуката ќе се утврди местото и времето на одржување на јавното наддавање кое што нема да биде пократко од 14 дена а подолго од 30 дена од денот на донесување на одлуката.

(3) Одлуката од став 2 на овој член заедно со поканата за учество на јавното наддавање ќе се достави истовремено до сите квалификувани понудувачи во рок од три дена од денот на нејзиното донесување.

Член 10

(1) Јавното наддавање го спроведува претседателот или заменикот на претседателот на Комисија за спроведување на јавен тендер со јавно наддавање формирана со решение на Директорот на Агенцијата од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата.

(2) Јавното наддавање за доделување на одобрението од член 2 на оваа одлука ќе се изврши само доколку се квалификуваат најмалку двајца понудувачи.

(2) Постапката за јавно наддавање ќе биде детално прецизирана во Тендерската документација.

Член 11

Заинтересираните страни може да ја добијат тендерската документација по уплата на износ од 100 евра во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на една од сметките на Агенцијата за електронски комуникации во Тутунска банка Скопје или Комерцијална банка Скопје, и истата ќе може да се подигне во архивата на Агенцијата за електронски комуникации секој работен ден од 08:30-15:30 часот.

Член 12

(1) Лица за контакт за кои заинтересираните страни можат да добијат дополнителни информации исклучиво во писмена форма преку електронска пошта, се лицата вработени во Агенцијата за електронски комуникации:

Г-ѓа Дафина Пауновска (за правни прашања)

e-mail dafina.paunovska@aec.mk или

г.Игор Бојадиев (за технички прашања)

e-mail Igor.Bojadiev@aec.mk

(2) Сите прашања и одговори во врска со јавниот тендер ќе бидат објавувани анонимно на веб-страницата на Агенцијата за електронски комуникации, со адреса www.aek.mk.

Член 13

Потребната придружна документација ќе биде поблиску специфицирана во тендерската документација.

Член 14

(1) Одлуката за избор на најповолен понудувач по јавниот тендер со јавно наддавање ќе биде донесено во рок од 10 дена од денот на завршување на јавното наддавање.

(2) Понудувачите ќе бидат известени за донесената одлука по јавниот тендер во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.

Член 15

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0201-255/13

23 мај 2019 година

Скопје

Директор,

Сашо Димитријоски, с.р.

1377.

Врз основа на член 106, став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а во врска со член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ број 185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 3.4.2019 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

I

Износот на средствата кои операторите на територијата на Република Македонија кои годишно остваруваат минимум бруто приход од 100.000 евра од обезбе-

дување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги, треба да го уплатат во компензациониот фонд за универзална услуга за 2019 година, се утврдува во висина од 0,15% од вкупниот приход што го има остварено операторот од обезбедување на јавни електронски комуникациски мрежи и/или услуги во 2018 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Образложение

Согласно член 106 став 3 од Законот за електронските комуникации од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а во врска со член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга, висината од 0,15% е определена согласно проценетите потребни средства во компензациониот фонд за универзална услуга за 2019 година од кои ќе се врши исплата на нето трошоците на давателите на универзална услуга што се пресметуваат како разлика меѓу нето трошоците за обезбедување на универзалната услуга и нето трошоците кои давателот на универзална услуга би ги имал кога не би бил давател на универзална услуга при што се зема предвид проценетата добивка и нематеријалните поволности што ги има давателот на универзална услуга при обезбедувањето на универзална услуга.

Висината на средствата за надоместување на нето трошоците Агенцијата ги обезбедува од операторите кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/или даваат јавни комуникациски услуги на територијата на Република Македонија кои годишно остваруваат минимален бруто приход од 100,000 Евра, согласно членот 35 од Правилникот за обезбедување на услуги опфатени со универзалната услуга. Износот на средствата за 2019 година, се утврдува во висина од 0,15% од вкупниот приход од претходната 2018 година, остварен со вршење на работи со јавни комуникациски мрежи и/или обезбедување на јавни комуникациски услуги.

Врз основа на доставените податоци од операторите за остварениот вкупен годишен приход за 2018 година, директорот на Агенцијата за електронски комуникации ќе донесе поединечно решение за секој од операторите со кое се утврдува точниот износ на средства што операторот треба да го уплати во компензациониот фонд за универзална услуга, како и рокот за плаќање.

Врз основа на горенаведеното, согласно член 106 став 3 од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), а во врска со член 33 став 2 од Правилникот за обезбедување на услугите опфатени со универзална услуга („Службен весник на Република Македонија“ број 185/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ја донесе оваа одлука како во диспозитивот.

Бр. 0504-1147/1

3 април 2019 година

Скопје

Директор,

Сашо Димитријоски, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 1378.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 27.5.2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	71,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	73,00 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	64,00 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	53,50 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	35,964 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од точката А на став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	30,787 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	32,608 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	31,972 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	31,968 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	28,388 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е и највисокиот надоместок за големопродажна маржа во износ од 1,20 денари/литар, односно 1,20 денари/килограм за мазутот М-1 НС.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместокот за највисока малопродажна маржа за Еуросупер БС-95, Еуросупер БС-98 и Еуродизел БС во износ од 4,60 денари/литар, односно во износ од 4,76 денари/литар за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1), со вклучени транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати, со исклучок за мазутот М-1 НС.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени де-

ривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	21,862 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	21,736 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	15,385 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	6,320 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 28.5.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-1414/1

27 мај 2019 година

Скопје

Заменик претседател,

Куштрим Рамадани, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019106